

10. ЕКСПЕРТСКИ ФОРУМ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЦЕИ



СТРУЧНАЦИТЕ ГИ ЗАОКРУЖИЈА СВОИТЕ
ИСТРАЖУВАЊА, СЕГА НА ПОТЕГ Е ДРЖАВАТА

Економија

"За еден одржлив развој ни требаат иновации и извори на енергија, кои ќе ги користат материјалите на еден иновативен начин, бидејќи тие треба да бидат рециклирани и да не ѝ штетат на природната околина", објаснува претставникот на фондацијата "Конрад Аденауер", Хенри Боне. "Македонија треба да биде општество, во кое економскиот напредок може да се одвива паралелно со подобрувањето на условите во животната средина", оценува вицепремиерот за евроинтеграции, Ивица Боцевски.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ УБАВА ИДНИНА?

Што значи одржливост? Одржливост значи да се обезбеди подобра иднина. Всушност, одржливиот развој треба на сите луѓе да им овозможи да се задоволат основните потреби и тие да уживаат во подобар и поквалитетен начин на живот, без притоа да се доведе во прашање квалитетот на животот на идните генерации. Ова не е конечна состојба, туку е процес кој се развива во насока на заштитата на природната средина и соодветниот економски раст", истакна координаторот на Форумот, претставникот на фондацијата "Конрад Аденауер", Хенри Боне.

"Ова е преголем предизвик за еден човек тоа да може да го реши. Значи, клучното прашање е во соработката, но да се работи заедно на еден ефикасен начин. Луѓето треба одговорноста јасно да ја определат и да ја дефинираат.

Владата на РМ ја согледа потребата од соработка и затоа разви Национална стратегија за одржлив развој. Како соработката може да го поддржи овој процес? За еден одржлив развој ни се потребни иновации и извори на енергија, кои ќе ги користат материјалите на еден иновативен начин, бидејќи тие треба да бидат рециклирани и да не ѝ

штетат на природната околина. За тоа треба да се обезбеди храна, која е произведена на одржлив начин. Сите тие можат да станат еден вид мотор, премин кон едно одржливо општество и да се

"Идните генерации мораат да имаат поволни услови за подобар живот, како и сегашната генерација, која има социјален и урамнотежен развој. Овој развој треба да обезбеди индивидуалност, слобода на дејствување, при тоа да се почитуваат движењата во природата и условите во животната средина, бидејќи тие треба да не создаваат негативни последици врз здравјето на луѓето", оценува вицепремиерот за евроинтеграции, Ивица Боцевски.

изнајдат решенија за глобалните проблеми", оценува Боне.

Потпретседателот на Владата на РМ, Ивица Боцевски, задолжен за евроинтеграционите процеси, истакна дека

Светската комисија за животна средина и развој, позната како Портланд комисија, го дефинира одржливиот развој како процес кој ги задоволува потребите на сегашните генерации, без да се загрози можноста за потребите на идните генерации.

"Оваа дефиниција ги поткрепува гледиштата за одржлив развој на РМ и сумира голем број девизи. Всушност, дефиницијата за одржлив развој е процес на промени, во кој користењето на ресурсите и нивното насочување во инвестиции, претставува ориентација за техничкиот развој и за институционалните промени, кои мораат да бидат во хармонија, со цел да се задоволат човечките потреби и аспирации.

Одржливиот развој вклучува три заемно зависни димензии: економската, димензијата на животната средина и социјалната. Одржливиот развој претставува континуиран процес, кој вклучува подобрување, интеграција на економските и на социјалните аспекти на животната средина.

Македонија треба да биде општество во кое економскиот напредок може да се одвива паралелно со подобрувањето на условите во животната средина. Но, за тоа треба да постојат неопходни иницијативи и можности, кои на поединците ќе им овозможуваат простор да дадат придонес во развојот на општеството. Населението треба да остварува придобивки, но и истовремено и да дава свој удел во подобрувањето на општата рамка за вработување, услови за живеење, социјална благодет и подобар квалитет на живот", вели Боцевски.